

20201031474

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 април 2020 година донесе

### УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

#### Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Северна Македонија бр.86/20), во член 1 во ставот 2 зборовите „како и“ се бришат, а во седмиот ред по зборовите „меѓународен патен сообраќај“ се додаваат зборовите „како и при вршење на превоз на патници за време на траење на вонредната состојба“.

#### Член 2

По членот 3 се додаваат два нови члена 3-а и 3-б кои гласат:

#### „Член 3-а

При вршење јавниот превоз на патници, за време на траење на вонредната состојба, превозникот во возилото е должен да го организира превозот со задолжително одржување на растојание од најмалку два метри меѓу патниците и може да има најмногу 50% патници од вкупниот број на седишта, несметајќи го седиштето на возачот.

#### Член 3-б

Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако врши превоз на патници спротивно на член 3-а од оваа уредба со законска сила.

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице-трговец поединец и правно лице ако врши превоз на патници спротивно на член 3-а од оваа уредба со законска сила. На одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност.“

#### Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3209/1  
16 април 2020 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.